

До: **Македонски Телеком АД - Скопје**
Кеј 13 Ноември бр. 6, 1000 Скопје

г-дин Горан Торбаков
Претседавач на Собранието

Копија:

- г-дин Оливер Костуранов, Претседател на Одборот на директори
- г-дин Даниел Сас, Главен извршен директор
- г-ѓа Славица Серафимовска, Секретаријат на Одборот на директори

20.03. 2013 година

Предмет: **Доставување на податоци и документи во врска со Предлогот за кандидат(-и) за нов(-и) член(-ови) на Одборот на директори на Македонски Телеком**

Почитуван г-дин Торбаков,

Како дополнување на Предлогот за кандидат(-и) за нов(-и) член(-ови) на Одборот на директори (ОД) на Македонски Телеком (МКТ), којшто Ви беше доставен на 5 март 2013 година, Ви ги доставувам податоците за кандидатите кои се предлага да бидат избрани за нови членови на ОД од страна на Собранието на МКТ, на неговата годишна седница којашто е свикана за 29 март 2013 година, како што следува:

1. Г-дин Тило Куш да се избере за нов член на ОД на МКТ, со мандат од 4 години со важност почнувајќи од 8 април 2013 година, поради поднесената оставка на г-дин Даниел Сас од позицијата член на ОД на МКТ, како Извршен член на ОД во функција на Главен извршен директор, со датум на важност почнувајќи од 8 април 2013 година. Понатаму, се предлага г-дин Тило Куш, по неговиот избор за член на ОД, да биде избран од страна на ОД за Извршен член во функција на Главен извршен директор.
2. Г-дин Михај Немет да се избере за нов Неизвршен член на ОД на МКТ, со мандат од 4 години со важност почнувајќи од 1 април 2013 година, поради поднесената оставка на г-дин Кристофер Матхајзен од позицијата Неизвршен член на ОД на МКТ, со датум на важност почнувајќи од 1 април 2013 година.

Кратките биографии со податоците за предложените кандидати за членови на ОД се дадени во прилог, со цел да бидат ставени на располагање на акционерите на Друштвото најдоцна 7 дена пред одржувањето на седницата на Годишното Собрание, во согласност со Законот за трговски друштва.

Со почит,

Елза Папне Бичева
Овластен претставник на
Каменимост Комуникации АД Скопје, во ликвидација

Бар код: MKT_GENERAL_ALL 2013000020381

Македонски Телеком			
АД за електронски комуникации - Скопје			
Примено	21.03.2013 година		
Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:
03	95845/1		

Преведено од Лингва Експерт